

ВЕКА партнери во Вашата близина:

АГМАР ПЛАСТ доел
Врапчиште ул. 101 Бр. 6б
1238 Добри Дол
Т/Ф: +389 42 312 222
М: +389 72 562 111
М: +389 71 860 470
agmarplast@gmail.com

ВЕКТОР ПРО доел
Бул. Партизански одреди 70 б
д.ц. Алуминка, локал бр. 20
1000 Скопје
Т/Ф: +389 2 30 63 050
М: +389 75 427 666
info@vektorpro.com
www.vektorpro.com

ГРАДИНГ ПЛАСТ доел
Булевар Кузман Јосифовски Питу
28-2/4, 1000 Скопје
Т/Ф: +389 2 2460 552
М: +389 70 268 790
vlatko.antevski@gmail.com

ДЕ-НИ ЕРПЛАСТ доел
ул. Населно место без уличен систем
7504 с. Лазани, Долнени
М: +389 70 636 550
М: +389 70 208 059
remzohasanovic@yahoo.com
hasanovikj@hotmail.com

ИТАЛ РОЛЕТ 1 - АРТ доел
Ул. Беличица бр. 22
1230 Гостивар
Т/Ф: +389 42 288 614
М: +389 70 215 614
italrolet1art@hotmail.com

КО-МАЛ-БОРО доел
Асном 33-А
1400 Велес
Т/Ф: +389 43 229 493
М: +389 78 478 800
М: +389 75 308 100
ko_mal_boro@yahoo.com

МЕДА-3 доо
Нас. Дреновац 39
1220 Тетово
Т: +389 44 331 590
Т/Ф: +389 44 343 882
М: +389 70 209 804
М: +389 70 389 363
amir-meda3@hotmail.com
www.meda-3.com.mk

МИДАПЛАСТ доо
Лесковачка бр. 2/2-3
1300 Куманово
Т: +389 31 495 554
Т/Ф: +389 31 422 992
М: +389 70 313 095
М: +389 70 334 419
darko_midaplast@hotmail.com
mimi_midaplast@hotmail.com

ПРОМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ доел
ул. Железничка бб
2000 Штип
Т/Ф: +389 32 606 449
М: +389 71 217 449
promont.inz@gmail.com

РОЛОМАТИК доел
Качанички пат ББ
1000 Скопје
Т: +389 2 322 32 80
Ф: +389 2 322 32 90
М: +389 70 21 79 77
info@rolomatik.com.mk
www.rolomatik.com.mk

СИМБОЛ КАРТОНАЖА доел
Караорман бр.6
7000 Битола
Т/Ф: +389 47 220 085
М: +389 70 207 146
М: +389 70 339 666
М: +389 70 331 555
protoprofil@gmail.com
kozinkovski@hotmail.com

ТД РОЦИ ТРАДЕ доел
ул. Населно место без уличен систем
6330 с. Долна Белица, Струга
Т: +389 46 782 431
Ф: +389 46 782 358
М: +389 70 212 372
М: +389 70 362 545
М: +389 71 366 821
contact@rocitrade.com
www.rocitrade.com

ЗОДИ ИНЖИНЕРИНГ доел
Ладо Лапецот бр. 88
7500 Прилеп
М: +389 70 353 101
М: +389 78 376 436
dimenikoloski@yahoo.com

ЖУТИ ПЛАСТ доел
Пролетерска бр.7
1330 Крива Паланка
Т/Ф: +389 31 376 085
М: +389 70 258 388
zutiplast@gmail.com
www.zutiplast.com

ВЕКА АГ - Претставништво за
Македонија, Албанија, Црна Гора,
Косово и Србија

КВАЛИТЕТ, ДОВЕРБА, СИГУРНОСТ

Изворска 36/6, Београд, Србија
Т: +381 (0) 11/ 305 71 81
Ф: +381 (0) 11/ 305 71 82
М: +381 (0) 63/ 222 076
+381 (0) 63/ 422 822
VTasevski@veka.com
www.veka.rs
www.veka.com

Германска адреса

ВЕКА АГ
Dieselstr. 8
D-48324 Sendenhorst
Т: +49 2526 29 4315
Ф: +49 2526 29 4987
www.veka.com

Прозорци и врати од
ВЕКА профили - врвен
квалитет за совршена
удобност.

Посетете нè на саемот
на градежништво во
Скопје од 3. до 7. март.



ВЕКА
за прозорци
со долг век



VEKA – убави прозорци, со разновидни форми и бои

Станот или куќата се за секој од нас повеќе од место каде што домуваме. Тоа е простор во кој живееме, го поминуваме слободното време и се релаксираме со семејството. Поради тоа е многу важно нашиот животен простор да биде проектиран така што да може да ни овозможи максимален комфорт и сигурност. Меѓу архитектонските елементи што придонесуваат за стилот на Вашиот дом се бездруго прозорците и вратите.

Ако градите за себе нов дом или сакате да го реновираате и направите поудобен, важно е, меѓу другото, да обрнете внимание на прозорците и вратите што го штитат Вашиот дом од сите временски прилики и неприлики. Прозорците и вратите се важни елементи што влијаат врз убавината - како на фасадата така и на внатрешноста на куќата. Прозорците и вратите од VEKA профили се произведуваат во различни форми и големини, така што е можно да се произведе секоја форма на прозорец: правоаголен, триаголен, лачен, овален и тркалезен, што е посебно важно кога се реновираат стари згради и кога е важно фасадата да остане визуелно непроменета.

Покрај во бела боја, ПВЦ прозорците може да бидат во над 40 бои, дезени и текстури на дрво и алуминиум, така што може да го задоволи вкусот и на оние најпребирливите. VEKA прозорците се извонредно решение и за новоградба, но и за реновирање на стари згради - благодарение на врвните ПВЦ профили, приспособливи за сите видови објекти.

Ако се решите за VEKA ПВЦ столарија, бидете сигурни дека долгорочно сте вложиле во квалитетот на Вашиот живот.



Едноставно одржување

VEKA прозорците се одржуваат повеќе од едноставно, со употреба на мека крпа и благо средство за чистење - значи нема рибане, боја што се лупи и исушени парчиња што се вовлекуваат под нокти. Исто така, VEKA прозорците не треба ни да се бојадисуваат, па значи ни да се шмирглаат, китираат, ниту да се чисти стаклото од боја. Боите на VEKA столаријата се многу постојани и отпорни на разни временски влијанија, не избледнуваат, а не можат да им наштетат ни смог, ни влага, ни јако сонце, ни упорен дожд.

Уверете се и Вие во многубројните предности на VEKA системот, и ќе гледате во светот со други и повесели очи.



Совршена изолација - за повеќе мир и подобра клима во домот и во деловниот простор

Прозорците од VEKA профили имаат врвни изолациони својства, благодарение на тоа значително го снижуваат нивото на бучава во просторот, и ја прават Вашата куќа или стан мирен и пријатен дом.

За разлика од прозорците на старата градба, кои никогаш не дихтуваат целосно и во чија близина непријатно дува, модерните ПВЦ прозорци обезбедуваат извонредна изолација. Некогаш прозорците беа познати како растурачи на енергија, додека новите генерации прозорци многу повеќе придонесуваат за термоизолацијата. Со тоа се намалуваат трошоците за греење зимно време и за разладување - летно, а се придонесува и за заштеда на енергија, се намалува загадувањето на воздухот и се помага за зачувување на природата.

Ако се решите за купување на VEKA ПВЦ прозорци, бидете сигурни дека инвестицијата набргу ќе Ви се исплати.



VEKA програмата е флексибилна и разновидна

VEKA повеќекоморни (со три, пет и шест комори) профили се произведуваат во повеќе различни системи, кои се разликуваат по дизајнот и техничките особини: Вие имате можност за избор помеѓу класични, рамни или заоблени контури, со различни системи за затворање, и три длабини (70, 82 и 90 мм) за вградување. На тој начин може секој прозорец да се усогласи и со Вашите желби и со архитектонските барања.

Меѓу повеќе од 2000 профили, лајсни и додатни делови за различни линии на системи, сигурно ќе се најде вистинско решение и за Вашите нови прозорци.

Стабилни прозорци и врати - сигурно си е сигурно!

Вашата куќа Ве штити Вас и Вашето семејство. Прозорците и вратите се меѓу најважните елементи на таа заштита. Затоа, при нивниот избор обрнете внимание на нивниот квалитет и издржливост. Прозорците изработени од VEKA ПВЦ профили се извонредно стабилни и можат да издржат големи оптоварувања. Со помош на специјални окови, стакла и рачки, тие можат дополнително да обезбедат заштита од обивање, а сето тоа - според најстрогите безбедносни критериуми.

Безбедноста на Вашиот дом е бездруго многу важна, а со помош на VEKA ПВЦ прозорците, влезна врата и врати за балкони и тераси, имате загарантирана сигурност токму благодарение на квалитетот на ПВЦ материјалите од кои тие се направени и на појачувањата од челик што се наоѓаат внатре во профилите. Сето тоа ги прави стабилни и отпорни доколку дојде до обид за насилно отворање. Покрај тоа, VEKA влезната врата е опремена и со дополнителни појачувања во аглите на вратата. Исто така, во VEKA профилите може да се вградат и рачки што се заклучуваат, како и специјален вид стакло кое уште повеќе ја зголемува заштитата од провалници.

Ако сакате сигурност, потпрете се на врвниот квалитет на VEKA материјали.



Заштита од светлина и несакани погледи

Доколку Вашиот дом се наоѓа „на сончевата страна од улицата“, VEKA има вистинско решение за Вас - VEKA ролентни, капаци и жалузини. Многу убаво обликувани, со атрактивен изглед и сигурност - обезбедуваат делотворна заштита од сонце, горештина и несакани погледи, а се произведуваат во исти бои и дезени како и прозорските профили.

Како и сите други VEKA профили, и капаци се направени од квалитетен материјал, долготраен и отпорен на разни климатски влијанија и ултравиолетово зрачење. Лесни за одржување, не бараат бојадисување и специјално чистење. Помеѓу подвижните делови може да се регулира влегувањето на светлината, а се опремени и со метално појачување, дава соодветна статика и ја зголемува безбедноста од провалници.

Меѓу VEKA прозорските системи е полесно и поедноставно да си изберете она што Ви е потребно!



VEKA профили од А класа

Квалитетот на профилот е определен пред сè од неговата геометрија - димензиите, формата на напречниот пресек и структурата на различните комори. Така, на пример, повеќе комори исполнети со воздух и поголема длабина за вградување ги подобруваат изолационите својства и стабилноста на прозорците, а подебелите сидови на прифилите придонесуваат за зголемување на цврстината и отпорноста.

Во сеопштата трка за конкурентност и во борбата за секој поединечен купувач, се има стремж да се понуди што повеќе за колку што е можно поприфатлива цена. Кај многуте производители тоа го има донекаде соборено квалитетот, што се гледа само во деталите и што купувачот не може да го забележи на прв поглед.

Затоа проверете добро во која класа се прозорците што сакате да ги купите и колкава е дебелината на надворешните сидови. Најдобра е класата А, што значи дебелината на сидот да е 3,0 мм, со толеранција од 0,2 мм. Дебелината на сидовите е многу важна за да можат завртките за прицврстување окови и шарки квалитетно да го држат прозорецот. Профилите од класата А се поотпорни на свиткување и искривување под оптоварување, а аглите се поцврсти и поотпорни - како на сила од пукање, така и на удари.

Деловната сила на компанијата VEKA се засновува врз доследното придржување на стандардите на квалитетот во целиот свет, зашто VEKA има исти стандарди и за источниот и за западниот пазар.